



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен весник на НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Сабота, 8 ноември 1952
Број 31 Година VIII

Претплата за 1952 год. изнесува 560 дин. Овој број чини 16 динари
Чековна сметка број 801-901-702

102

На основа член 79 став 2 од Уставот на Народна Република Македонија, по предлог од Претседателот на Стопанскиот совет, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАВОД ЗА ВОДОСТОПАНСТВО

Член 1

Се оснива Завод за водостопанство со седиште во Скопје.

Заводот се наоѓа под раководство на Стопанскиот совет.

Член 2

Задача на Заводот е да врши научно-истражни работи од областа на водостопанството за да се пронајде поекономичен и технички поцелисходен начин за ползување на водите и уредување на водните текови, а особено:

а) да ги разработува и ускладува плановите за ползување на водите и уредување на водните текови (водостопанска основа);

б) да устрои и води катастар на водите и водните уреѓаи;

в) да соработува со слични научно-истражувачки институти во Федеративна Народна Република Југославија;

г) да собира, средува и објаснува стручни и научни творби од областа на водостопанството и да се грижи за нивното објавување;

д) да се грижи за стручното издигање и усовршување на кадровите за водостопанство.

Член 3

Заводот може во поедини сливни подрачја да има свои научно-истражувачки групи со определени задачи.

Научно-истражувачките групи ги оснива Стопанскиот совет по предлог од директорот на Заводот.

Член 4

Со работите на Заводот непосредно раководи директор, кој за својата работа му одговара на Претседателот на Стопанскиот совет.

Директорот на Заводот го назначува и разрешува Претседателот на Стопанскиот совет.

Член 5

При Заводот постои Стручен совет чии членови ги именува Претседателот на Стопанскиот совет.

Стручниот совет го свикнува и раководи со неговата работа директорот на Заводот.

Член 6

Заводот за водостопанство има посебна претсметка за приходи и расходи во составот на претсметката на приходите и расходите на Стопанскиот совет.

Директорот на Заводот е наредбодавец за извршување на претсметката.

Член 7

Поблиски прописи за работата и организацијата на Заводот за водостопанство ќе пропише Стопанскиот совет.

Член 8

Оваа Уредба влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 1047 од 16-X-1952 година, Скопје.

Претседател на Владата на Народна Република Македонија

Л. Колишевски, с. р.

Министер-Претседател
на Стопанскиот совет,
В. Смилевски, с. р.

103

На основа чл. 3 став 2 од Законот за забранување држење кози на територијата на Народна Република Македонија, донесувам

ПРАВИЛНИК

ЗА ДРЖЕЊЕ И ПОПАША НА САНСКИ КОЗИ

Член 1

Сански кози можат да се држат само со одобрение и во одредени реони (места), а козите мораат да имаат сите својства на чистокрвна санска порода.

Член 2

Одобрение за држење на сански кози издава народниот одбор на општината, а реоните (местата) ги одредува народниот одбор на околицата (градот).

Сански прчови можат да држат само посебно овластени припусни станици, стопанства и задруги. Овластување за држење на сански прчови издава советот за стопанство на народниот одбор на околицата (градот).

Член 3

Санските кози не смеат да се пуштаат на пасење во шумите, а во непошумениот дел околу шумите можат да пасат само на далечина преку 500 метра од границата на шумската вегетација.

Член 4

Санските кози не можат да се хранат по пат на лисничарење.

Член 5

Народните одбори на општините водат евиденција за бројот на санските кози. Сопствениците се должни да ја пријават на народниот одбор на општината секоја измена во поглед држењето на козите (продавачка, пчојсување, колење и др.).

За што поправилно водење на евиденцијата и настанатите измени сопствениците мораат да имаат книшки за секоја санска коза, каде што се воведуваат сите измени во врска со држењето на козите.

Поблиски одредби за евиденцијата и содржината како и водењето на книшките ќе се даде со посебно напатствие.

Член 6

Сопствениците на санските кози плаќаат во полза на буџетот на народниот одбор на околицата (градот) следна годишна накнада за држање на козите:

1. За држење сански кози во подрачјето на град Скопје и градските општини:

а) За една коза динари 1.000.—

б) За две кози динари 3.000.—

в) Над две кози, за секоја натамошна коза уште по 2.000.— динари.

2. За држење сански кози во подрачјето на општините за секоје грло по 500 динари.

3. За држење сански женски јариња до една година се плаќа по 100 динари без оглед на местото, а за јарињата над една година се плаќа по претходните ставови.

Член 7

Народните одбори на околиците (градовите) ќе образуваат комисии за да извршат попис и преглед на сите сански кози.

Комисијата се состои од претставител на народниот одбор на околицата, кој е истовремено и претседател на комисијата, претставител на народниот одбор на општината каде што се врши пописот и еден ветеринар.

Доколку комисијата констатира дека некоја коза нема својства на чистокрвна санска порода, ќе го извести Советот за стопанство на народниот одбор на околицата (градот) кои, согласно прописите на Законот за забранување држење кози на територијата на Народна Република Македонија, ќе донесе решение со кое ќе наложи да се оттуѓи односно заколе козата.

Член 8

Прекршителите на прописите од овој Правилник ќе се казнат за прекршок согласно чл. 6 став 3 од Законот за забранување држење кози на територијата на Народна Република Македонија.

Член 9

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за режимот за држење и попаша на санските кози („Службен весник на НРМ“ бр. 11/49 г.).

Член 10

Овој Правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 5002 од 30-X-1952 година, Скопје.

Министер-Претседател
на Советот за земјоделство
и шумарство на Владата на НРМ
Наум Наумовски, с. р.

104

На основа точка 3 од Решението за одредување на државните органи надлежни за пропишување на цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 39/52 г.), а по претходно согласие на Министерството на финансиие, Стопанскиот совет на Владата на Народна Република Македонија пропишува

ТАРИФА

ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И БАГАЖ ВО МЕГУМЕСНИОТ АВТОБУСКИ СООБРАКАЈ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.

Превозните услуги, што се регулираат по одредбите на оваа Тарифа се:

а) превоз на патници и багаж што го вршат претпријатијата на јавниот друмски сообраќај во линискиот и слободниот сообраќај на релациите во должина преку 10 километра.

б) превоз на патници и багаж што го вршат други превозници по одобрение на Стопанскиот совет на Владата во линиски или слободен сообраќај на релации во должина преку 10 километра.

2.

Превоз на работници и службеници за одење на работа и враќање од работа, што ги вршат државните, задружните и општествените претпријатија и установи или организации со сопствени возила и исклучиво за свои работници и службеници не се смета за јавна услуга и не се регулира со одредбите на оваа Тарифа.

3.

Одредбите на оваа Тарифа се задолжителни како за извршителите, така и за корисниците на јавните услуги за превоз на патници и багаж во меѓумесниот автобуски сообраќај.

4.

Право на користење јавните услуги за превоз на патници и багаж во меѓумесниот автобуски сообраќај имаат сите лица под условите прописани во оваа Тарифа.

Од превозот се исклучуваат:

а) деца под 6 години возраст без да ги некој придружува;

б) лица со заразни болести;

в) пијани лица и лица што не се потчинуваат на сообраќајните прописи;

г) мрши;

г) предмети што би могле да ги навредат и оштетат другите ствари примени на превоз или патниците;

д) животни;

е) лесно запаливи, експлозивни, нагрзливи и смрдливи предмети;

ж) сите останали предмети чии превоз е забранет со други прописи.

5.

За секоја платена услуга на корисникот мора да му се издаде прописна потврда.

II. ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ

A. — Редовни возни цени

Редовните возни цени за еден патник, спрема должината на релацијата на која се врши превозот, се одредува во износите назначени во следната табела:

Ред. бр.	Растојание во клм.	Возна цена ден.	Ред. бр.	Растојание во клм.	Возна цена ден.
1)	0 — 5	30	25)	90 — 95	522
2)	5 — 8	50	26)	95 — 100	550
3)	8 — 10	60	27)	100 — 105	578
4)	10 — 13	78	28)	105 — 110	605
5)	13 — 16	96	29)	110 — 115	632
6)	16 — 19	114	30)	115 — 120	660
7)	19 — 22	132	31)	120 — 125	668
8)	22 — 25	150	32)	125 — 130	710
9)	25 — 28	168	33)	130 — 135	738
10)	28 — 31	186	34)	135 — 140	760
11)	31 — 34	204	35)	140 — 145	785
12)	34 — 37	222	36)	145 — 150	800
13)	37 — 40	240	37)	150 — 155	816
14)	40 — 43	258	38)	155 — 160	832
15)	43 — 46	275	39)	160 — 165	848
16)	46 — 50	295	40)	165 — 170	864
17)	50 — 55	315	41)	170 — 175	880
18)	55 — 60	335	42)	175 — 180	900
19)	60 — 65	355	43)	180 — 185	825
20)	65 — 70	385	44)	185 — 190	950
21)	70 — 75	412	45)	190 — 195	975
22)	75 — 80	440	46)	195 — 200	1000
23)	80 — 85	468	47)	200 — 210	1050
24)	85 — 90	495	48)	210 — 220	1100

Преку 220 клм. за секој започнати 10 клм. на цената од 1.100 динари се додава уште по 50 динари.

B. — Повластици

Во линискиот сообраќај, по одредбите на оваа Тарифа или по други посебни прописи, поедини лица можат да се превезуваат бесплатно или со намалени цени од редовната.

Тарифски повластици

а) деца до навршени 4 години се превозат бесплатно, ако за нив не се бара посебно место (седиште).

б) за деца преку 4 до навршени 10 години се плаќа половина (50%) од редовната возна цена.

Вонтарифски повластици

На редовните автобуски линии до 30 клм. должина, на кои нема друг паралелен годин сообраќај, редовните ученици на основните и сред-

ните школи и студентите, за одење на школа, и враќање од школа, имаат право на месечни претплатни карти со попуст од 80% од полната цена на возната карта.

Месечните карти се издаваат за 52 вожњи во месецот и само за месеците додека трае учебната година.

ПОВЛАСТИЦИ ОДРЕДЕНИ СО ПОСЕБНИ ПРОПИСИ

1) На бесплатен превоз имаат право:

а) носителите на орденот „Народен херој“, на неограничен број патувања со легитимација за носење на орденот (став 3 точка 2 од Статутот за орденот на „Народни херој“ „Службен лист на ФНРЈ“, број 71/46);

б) народните пратеници на сојузната Народна скупштина, на неограничен број патувања со легитимација на народен посланик (член 30 од Пословникот на Сојузното веќе и Пословникот на Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 30/50 г.);

в) народните пратеници на Народното собрание на НР Македонија, на неограничен број патувања со легитимација на народен пратеник („Службен весник на НРМ“ бр. 8/51);

г) војните воени инвалиди кога патуваат со цел да се здобијат или искористат некои инвалидски права со легитимација и позивот или упутот од надлежните органи (член 24 од Законот за војните воени инвалиди);

д) пратителите на војните воени инвалиди од I група кои ги пратат инвалидите што патуваат по основот од претходниот став (член 24 од Законот за војните воени инвалиди);

е) носителите на орденот „Караѓорѓева звезда со мачеви“, „Бел орел со мачеви“, кога се упатуваат на лекување од страна на државните здравствени установи или лекарите во државна служба, до местото во кое се упатуваат и назад, со лекарска упутница и легитимација, односно решение за носење на орденот (решение на Министерството за саобраќај на ФНРЈ бр. 4785/49).

2) Со попуст од 90% од полната возна карта имаат право:

Лицата кои што имаат право на повластен превоз на железничкиот сообраќај при користење на годишниот одмор ја уживаат оваа повластица со попуст од 90% од полната цена на возната карта и во линискиот меѓумесен автобуски сообраќај под условите и на начинот одреден во Напатствието за давање повластици на работниците и службениците за превоз на железничкиот, речниот и поморскиот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 56/51) со поништување на посебно предвидените рубрики за користење на овие повластици во автобускиот сообраќај со легитимациите издадени од железничките дирекции (образец Р 30, Р 31 и К 15);

За децата преку 4 до 10 години овој процент од 90% при користењето на оваа повластица се пресметува од половината цена на возната карта што овие ја плаќаат согласно точка б, дел I, раздел Б од оваа Тарифа;

За багажот на лицата што одат на годишен одмор се наплатува 50% од износот на полната цена по оваа Тарифа.

3) Со попуст од 75% од полната возна карта имаат право:

а) војните воени инвалиди, три пати годишно за одење и враќање, со поништување рубрика во легитимацијата за возење (Закон на војните воени инвалиди);

б) носителите на „Партизанска споменица 1941“ за неограничен број патувања со легитимација за носење споменицата (член 5 точка 6 од Законот за партизанската споменица);

в) носителите на орденот „Караѓорѓева звезда со мачеви“ на неограничен број патувања со решение за носење на орденот (решение на Министерството за саобраќај на ФНРЈ бр. 4785/49 г.);

г) носителите на орденот „Бел орел со мачеви“ на неограничен број патувања со решение за носење на орденот (решение на Министерството за саобраќај на ФНРЈ бр. 4785/49);

д) учениците и студентите два пати годишно во учебната година од септември до јуни за одење и враќање од местото на постојаното живеење до местото на школувањето, со објава за повластено возење издадена од надлежните школски органи.

4) Со попуст 50% од полната возна карта имаат право:

а) болните од белодробна туберкулоза кои што патуваат за примање пнеумоторакс од местото на постојаното живеење до најблискиот анти-туберкулозен диспансер или болница со упут на здравствената установа односно државниот лекар;

б) учениците и студентите кога патуваат во група од најмалку 10 лица со научни цели или на екскурзии, со потврда на школските органи.

Министерството на финансии на НРМ ќе ги рефундира на превозните претпријатија разликите помеѓу полните цени на возните карти и повластиците под II и III.

Комерцијални повластици

Претпријатијата за јавен друмски саобраќај, за зголемување на прометот и користење на слободните капацитети, можат да вршат превоз во слободниот саобраќај без оглед на должината на релацијата и правците и тоа:

а) излетнички, фискултурни, позоришни и културно уметнички групи;

б) фронтovski, младински и други работни бригади;

в) групи посетители на разни изложби, приредби, панаѓури и слично.

За овакви превози претпријатијата можат да даваат комерцијални повластици по посебна спогодба, а во границите на рентабилитетот на претпријатието.

Услови за превоз на патници

а) со превозните услуги во автобускиот меѓумесен саобраќај може да се користи секое лице коешто е платило прописна возна цена по оваа Тарифа, а не подлежува на прописите за исклучување од превоз;

б) патникот е должен да има прописана возна карта која треба да ја чува за целото време на траењето на возењето и да ја покажува на контролниот орган на негово барање;

в) возната карта служи само за возење, возилото и оној дел и време за кое е земена а како е тоа назначено на самата карта;

г) возната карта со повластица за време на возењето не може да се пренесе на друго лице;

д) при купување на возна карта патникот е должен да се распита за упатната станица, за цената, датумот и саатот на тргнувањето, а ако утврди некоја грешка веднаш да побара да се исправи;

ѓ) во случај на неправилна примена на тарифата или грешка во сметката, разликата во повеќе наплатениот износ мора да се врати;

е) вршителот на превозната услуга е должен да го превезе патникот до определеното место односно до местото до кое патникот платил за превоз;

ж) во случај патникот доброволно да го прекине возењето, се смета дека возењето е извршено во целост;

з) доколку до прекид на возењето дошло од оправдани причини (болест, виша сила, или саобраќајни причини), на патникот има право да се врати разликата до платената карта за дел од патот на кој не е извршен превозот. Таквите прекиди ги потврдува кондуктерот на возната карта. Возарината се враќа само со потврдена возна карта;

и) покрај задолжението за враќање на наведената разлика, вршителот на превозните услуги, по правило е должен во случаите, кога до прекинување на превозот дошло поради виша сила или саобраќајни причини (дефект на возилото), да обезбеди односно да овозможи на патниците, кои што тоа го бараат, превоз до почетната станица без наплата на возарина;

ј) патник затечен без возна карта плаќа доплата од 200 динари и возарина од почетната станица на возилото, а ако патникот не сака да плати, веднаш се исклучува од превозот, односно на првата наредна станица, а возната цена и доллатата ќе се наплати преку органот на државната управа.

III. ПРЕВОЗ НА БАГАЖ

1.

Рачниот багаж се превезува бесплатно. Под рачен багаж се подразбира багаж што патникот го држи во скут и не завзема место односно не им пречи на другите патници. За секое парче багаж што не се смета за рачен багаж, а кое не може да биде потешко од 30 кгр. се наплатува по следната табела:

За километри	Динари
Од 1 — 20	25
Од 21 — 40	40
Од 41 — 60	50
Од 61 — 80	60

Преку 80 километри по 80 динари за секое парче.

Багажот треба да биде сигурно и трајно спакован. Багаж што недоволно е спакован или чија положба покажува недостаток или очигледни знаци на оштетеност, може да се прими за превезување на ризик на сопственикот на багажот, кое нешто истиот треба да го завери на признаницата. На секое парче од багажот треба јасно да се означат името и адресата на патникот и упатното место.

3.

Патниците можат да превозат онолку багаж колку на возилото има место,

4.

Возарината на багажот се плаќа при предавањето. Предавањето на багажот станува на 10 минути пред поаѓањето на возилото. На патникот му се издава признаница — потврда, која се враќа при издавањето на багажот.

5.

Багаж се прима за превоз, ако ги исполнува сите услови за превоз на багаж.

6.

Багажот се издава на барање на патникот и пред одреденото место. Разликата до наплатената возарина не се враќа.

7.

Багажот се предава на лицето коешто ќе ја донесе потврдата — признаницата за предавање багажот за превоз. Претпријатието не е должно да испитува дали доносителот е овластен за примање на багажот.

8.

Во случај багажот да не се подигне, претпријатието е овластено ваквиот багаж да го предаде на одговорност и трошок на сопственикот, на чување во сопствена гардероба.

Со ова предавање се смета превозниот договор извршен.

9.

Со таквите предмети ако сопственикот не ги земе во рок од еден месец, ќе се постапи како со најдени предмети.

За полн или деломичен губиток или оштетување на багажот, ако не е предизвикано по вина на патникот или на виша сила, одговара претпријатието. Претпријатието е должно оваа околност да ја потврди на самата признаница — потврда. Висината на штетата ќе ја докаже оштетениот. Покрај накнада за штетата на оштетениот ќе му се врати и платената сума за превоз на багажот. Барањето за накнада на штетата мора да се поднесе најдоцна во рок од 15 дена, од денот кога настанала штетата.

10.

За драгоцености, пари и книжни вредности претпријатието не одговара.

11.

На станиците каде има гардероба за чување на багаж, багажот се прима на чување за време најповеќе до 5 дена. За примениот багаж на чување, на доносителот му се издава потврда.

12.

Тарифата за чување на багажот во гардероба изнесува 20 (дваесет динари) за секое парче и за секој отпочнат ден. Во колку после 30 дена никој не се јави со потврда и барање за прием на багажот, а сопственикот не е познат, истиот ќе се предаде записнички на државните комисиони за продавање, а примената вредност од продадениот багаж ќе се врати на сопственикот по одбивање на сите трошкови, во колку истиот се јави во тек на една година од денот кога е предаден багажот за превоз или чување, после тој рок вредноста припаѓа на претпријатието.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Тарифа влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“ од кога престанува да важи Тарифата за превозување на патници и багаж во меѓуградскиот автобуски сообраќај на територијата на НР Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 20/49 г.) и Решението на тарифата за превоз на патници и багаж во меѓумесниот автобуски сообраќај („Службен весник на НРМ“ бр. 34/51 г.).

Број 3174 од 2-X-1952 година, Скопје.

Министер-Претседател
на Стопанскиот совет на Владата на НРМ,
В. Смилевски, с. р.

105

Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија — Скопје согласно чл. 13 буква г од Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови, решавајќи по пријавата за одобрување оснивањето и работата на Друштвото на архитектите на Народна Република Македонија, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕ И РАБОТАТА НА ДРУШТВОТО НА АРХИТЕКТИТЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА—СКОПЈЕ

Се одобрува оснивањето и работата на Друштвото на архитектите на Народна Република Македонија со седиште во град Скопје, а со право на дејност на подрачјето на Народна Република Македонија.

Такса по тарифен бр. 1 и 7 од Законот за таксите е наплатена.

Решено во Министерството на внатрешни работи на Народна Република Македонија — Скопје на ден 26 јуни 1952 год. под бр. 12279/52 год.

106

Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија — Скопје надлежно по чл. 13 буква г од Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови, решавајќи по предметот одобрување оснивањето и работата на Друштвото на средните медицински кадри, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ДРУШТВОТО НА СРЕДНИТЕ МЕДИЦИНСКИ КАДРОВИ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ

Се одобрува оснивањето и работата на Друштвото на средните медицински кадри во Македонија со седиште во град Скопје, а со право на дејност на подрачјето на Народна Република Македонија.

Такса по тарифен број 1 и 7 од Законот за таксите е наплатена.

Решено во Министерството на внатрешни работи на Народна Република Македонија — Скопје, на ден 28-V-1952 година, под бр. 34071/51.

Огласен Дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Горѓи Димитри Гулаков, од село Трубарово, Скопско, подаде против Тина Гулакова, по татко Пашалиева, тужба за развод на бракот. Бидејќи местожителството и адресата на тужената се непознати се повикува во рок од еден месец по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај по службена должност се одредува за застапник Киро Попов, адвокат од Скопје кој ќе ја застапува на нејзини разноси.

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 764/52.
I—7—124

Даница Харитоновна, од Скопје, подаде против Василие Харитоновски тужба за развод на бракот. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот се непознати се повикува во рок од еден месец од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди застапник. Во противен случај судот по званична должност му го одредува за застапник Александар Стрезовски, адвокат од Скопје, кој ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 734/52.
I—7—125

Вукашиновиќ Васка, по татко Ончева Орданова Мијанова, од Прилеп, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 10, подаде против Вукашиновиќ Ѓуро, роден во Крива Круша, Сенска околија, Далмација, тужба за развод на бракот. Бидејќи тужениот е со непознато местожителство и непозната адреса се повикува во рок од два месеца од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави на овој суд или одреди застапник. Во противно судот по званична должност ќе му одреди застапник со кого ќе го ликвидира делото.

— Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 421/52.
I—7—128

ОКРУЖЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Харје Ајредин Ајредини, од село Челопек—Тетовско, родена Лазим Мислими, од с. Боговиње, Тетовско, поднесе бракоразводна тужба против Ајредин С. Ајредини, од село Челопек—Тетовско, а сега во неизвесност.

Се поканува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави лично во судот или соопшти својата адреса. Во противен случај ќе му се одреди старател и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Гостивар Г. бр. 183/52.
I—7—126

ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд покрената е постапка за прогласување за умрен исчезнатиот Зафир Величковиќ, од село Макреш, Кумановско, кој во есента 1944 година е заробен од Германците и од тогаш до денеска не се знае ништо за него.

Се поканува исчезнатиот Зафир како и секој што знае нешто за поменатиот да се јави во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ на Петар Стојманов Додевски, од село Макреш. Во противен случај исчезнатиот ќе се прогласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Куманово Р. бр. 469/52
I—7—127

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

По молбата на Адем Риџван Камберов, од село Врановци — Гостиварско покрената е постапка за прогласување на умрен нестанатиот му син Исмаил за кого се претпоставува дека загинал през 1945—1946 година како југословенски војник, што се гледа од уверението издадено од Општинскиот народен одбор с. Дебреше, под бр. 1087 од 15-IX-1952 год.

Се поканува нестанатиот Исмаил Адемов Камберов како и секој кој знае нешто за именуваниот да јави на овој суд во рок од еден месец по објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно судот ќе донесе одлука по молбата и нестанатиот ќе се прогласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Гостивар Р. бр. 506/52.
I—7—120

По молбата на Селим Ракипи Селимов, од село Врановци — Гостиварско, покрената е постапка за прогласување на умрен нестанатиот му син Ремзи за кого се претпоставува дека загинал през 1945—1946 година како југословенски војник, што се гледа од уверението издадено од Општинскиот народен одбор — Дебреште, под бр. 1088 од 15-IX-1952 год.

Се поканува нестанатиот Ремзи Селими Селимов како и секој кој знае нешто за именуваниот да јави на овој суд во рок од еден месец по објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно судот ќе донесе одлука по молбата и нестанатиот ќе се прогласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Гостивар Р. бр. 506/52.
I—7—121

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 14743/52 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 69, рег. бр. 69, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија, Пеце Панев Конески со седиште во Прилеп, ул. „Б. Т.“ бр. 91.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на саати.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пеце Панев Конески.

Од Поверенството за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 2722 од 9-VII-1952 год.

II—53—1056

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 5786/52 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 81, рег. бр. 81, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар, Стеван Ѓорѓиев Дамески, со седиште во Прилеп ул. „163“ бр. 34.

Предмет на работата на дуќанот е: браварски производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стеван Ѓорѓиев Дамески.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 6217 од 9-VII-1952 год.
II—53—1076

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 1073/52 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 78, рег. бр. 78, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија, Алија Д. Шерифоски, со седиште во Прилеп ул. „М. Козар“ бр. 42.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на саати.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алија Д. Шерифоски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 2722 од 9-VII-1952 год.
II—53—1058

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 4383/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 42, рег. бр. 42, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Методија Илиев Иваноски, со седиште во Прилеп, ул. „186“ бр. 48.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методија Илиев Иваноски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 10726 од 9-VII-1952 год.
II—53—1059

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 4384/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 14а, рег. бр. 14а, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Спирос Илиев Игески, со седиште во Прилеп, ул. „175“ бр. 112.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спирос Илиев Игески.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 10726 од 9-VII-1952 год.
II—53—1060

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 14296/52 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 68, рег. бр. 68, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, Филип Неданов Миткоски, со седиште во Прилеп, ул. „210“ бр. 104.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Филип Неданов Миткоски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 6217 од 9-VII-1952 год.
II—53—1061

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 15558/47 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 70, рег. бр. 70, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Кемал Изетов Мемедоски, со седиште во Прилеп, ул. „Б. Талески“ бр. 246.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кемал Изетов Мемедоски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 5877 од 9-VII-1952 год.
II—53—1062

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 3019/52 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 71, рег. бр. 71, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Љубен Кочоски, со седиште во Прилеп, ул. „108“ бр. 7.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубен Кочоски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 5351 од 9-VII-1952 год.
II—53—1063

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 1058/52 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 72, рег. бр. 72, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Спасе Цветков Секулоски, со седиште во Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спасе Цветков Секулоски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 4014/52 год.
II—53—1064

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 14837/52 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 73, рег. бр. 73, занаетчискиот дуќан под фирма: Клинчар, Мустафа Сулеманов Османоски, со седиште во Прилеп ул. „191“ бр. 6.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на клинци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мустафа Сулеманов Османоски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 6227 од 9-VII-1952 год.
II—53—1065

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 1361/52 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 74, рег. бр. 74, занаетчискиот дуќан под фирма: Бочвар, Пеце Брмбески, со седиште во Прилеп ул. „131“ бр. 131.

Предмет на работата на дуќанот е: бочварски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пеце Брмбески.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 3677 од 9-VII-1952 год.
II—53—1066

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 1762/52 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 76, рег. бр. 76, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Димко Боризов Божиноски, со седиште во Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко Боризов Божиноски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 4014 од 9-VII-1952 год.

II—53—1067

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 4820/52 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 77, рег. бр. 77, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Душан Андоноски со седиште во Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан Андоноски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 5451 од 9-VII-1952 год.

II—53—1068

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 2241/52 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 79, рег. бр. 79, занаетчискиот дуќан под фирма: Иглар, Димко Талев Златарески, со седиште во Прилеп ул. „130“ бр. 13.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на игли за шиене и плетење.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко Талев Златарески.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп бр. 6217 од 9-VII-1952 год.

II—54—1069

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 4000/52 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 80, рег. бр. 80, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Методија И. Мирчески, со седиште во село Варош.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методија И. Мирчески.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 5877 од 9-VII-1952 год.

II—54—1070

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 6032/52 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 82, рег. бр. 82, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Петар Коцев Ковилоски, со седиште во Прилеп, ул. „170“ бр. 17.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Коцев Ковилоски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 6217 од 9-VII-1952 год.

II—54—1071

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 14263/51 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 83, рег. бр. 83, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација, Богдан Китаноски, со седиште во Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Богдан Китаноски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 6467 од 9-VII-1952 год.

II—54—1072

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 2230/49 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 85, рег. бр. 85, занаетчискиот дуќан под фирма: Казанција, Васил Јорданов Ветаќоски, со седиште во Прилеп, ул. „117“ бр. 45.

Предмет на работата на дуќанот е: казанциски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Јорданов Ветаќоски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 5451 од 9-VII-1952 год.

II—54—1073

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 89/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 151, рег. бр. 151, занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар, Бошко Златев Божиноски, со седиште во Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: влечење на волна.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бошко Златев Божиноски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 18370 од 9-VII-1952 год.

II—54—1074

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 1461/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 254, рег. бр. 254, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Јоска Димев Димески со седиште во Прилеп, ул. „158“ бр. 10.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јоска Димев Димески.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 18787 од 9-VII-1952 год.

II—54—1075

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 1308/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 354, рег. бр. 354, занаетчискиот дуќан под фирма: Свеќар, Илија Андонов Здравески, со седиште во Прилеп, ул. „115“ бр. 1.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на свеќи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Андонов Здравески.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 19061 од 9-VII-1952 год.

II—54—1076

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 1446/45 год. записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 419, рег. бр. 419, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Бојан Ристов Камчески, со седиште во Прилеп, ул. „176“ бр. 30.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бојан Ристов Камчески.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 18426 од 9-VII-1952 год.
II—54—1077

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 20390/50 год. записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 450, рег. бр. 450, занаетчишкиот дуќан под фирма: Семкар, Мустафа Феимов Садикоски, со седиште во Прилеп ул. „202“ бр. 4.

Предмет на работата на дуќанот е: продавање на семки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мустафа Феимов Садикоски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 1080 од 9-VII-1952 год.
II—54—1073

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Прилепска околина бр. 7272/52 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 6, рег. бр. 6, занаетчишкиот дуќан под фирма: Колар, Изет Казимов Фазлиоски, со седиште во село Дебреште.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Изет Казимов Фазлиоски.

Од Советот за стопанство на НО на Прилепска околина, бр. 9280 од 9-VIII-1952 год.
II—57—1140

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Битола бр. 12628/52 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 619, рег. бр. 1, занаетчишкиот дуќан под фирма: Колар, Васил Силјанов Стефановски, со седиште во Битола ул. „Цане Василев“ бр. 5.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Силјанов Стефановски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Битола, бр. 14615 од 10-VII-1952 г.
II—50—995

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Битола бр. 15137/52 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 627, рег. бр. 1, занаетчишкиот дуќан под фирма: Бравар, Александар Ташков Димитров, со седиште во Битола, ул. „Сплит“ бр. 6.

Предмет на работата на дуќанот е: браварски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Ташков Димитров.

Од Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Битола, бр. 15138 од 21-VII-1952 год.
II—56—1107

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство при ГНО — Прилеп бр. 12718/51 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна

28, рег. бр. 28, занаетчишкиот дуќан под фирма: Електро-инсталатор, Нове Здравев Трајкоски, со седиште во Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: електроинсталаторски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нове Здравев Трајкоски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 10726 од 24-VII-1952 г.
II—55—1104

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 350/52 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 86, рег. бр. 86, занаетчишкиот дуќан под фирма: Влечкар, Стојан Талески, со седиште во Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на влечки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Талески.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 4014 од 24-VII-1952 год.
II—55—1105

Врз основа дозволата од ОНО — Тетово бр. 7730/51 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници под рег. бр. 82, занаетчишкиот дуќан под фирма: Воденичар, Мусли Ибраима Селџми, од село Теарце.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мусли Ибраима Селими.

Од Советот за стопанство на НО на Тетовска околина, бр. 9846 од 14-VII-1952 год.
II—54—1084

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Струмица бр. 5005/52 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 3, рег. бр. 21, занаетчишкиот дуќан под фирма: Грнчар, Тодор Глигоров Црдов со седиште во Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Глигоров Црдов.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица, бр. 5005 од 5-VI-1952 г.
II—54—1085

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Струмица бр. 4101/52 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 4, рег. бр. 25, занаетчишкиот дуќан под фирма: Ножар, Анчо Георгиев Анчев со седиште во Струмица.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на ножеви.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анчо Георгиев Анчев.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица, бр. 4101 од 10-VII-1952 г.
II—54—1086

Врз основа дозволата од Поверен. за трговија на ОНО — Кочани бр. 12777/45 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и рабо-

тилници под рег. бр. 195/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф, Анпо Симеонов Сенадинов со седиште во село Блатец.

Предмет на работата на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анпо Симеонов Сенадинов.

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија, бр. 6020 од 19-VII-1952 год. II—55—1096

Врз основа дозволата од Поверен. за трговија на ОНО — Кочани бр. 469/46 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 203/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Игнат Благоев Тасев со седиште во село Блатец.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Игнат Благоев Тасев.

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија, бр. 6166 од 30-VII-1952 год. II—55—1102

Врз основа дозволата од Поверен. за трговија на ОНО — Кочани бр. 4048/46 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 202/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Ефтим Иванов Арсов со седиште во село Блатец.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ефтим Иванов Арсов.

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија. II—55—1103

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Берово, бр. 1280/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 46, под рег. бр. 183, занаетчискиот дуќан под фирма: Калајџија, Ѓорѓи Аврамов Џамбаски, без постојано пословно место.

Предмет на работата на дуќанот е: калајџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Аврамов Џамбаски.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Берово, бр. 1280 од 20-VI-1952 год. II—47—952

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Берово, бр. 1539/52 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 47, рег. бр. 194, занаетчискиот дуќан под фирма: Месарска работилница на СРЗ „Искра“ со седиште во Берово.

Предмет на работата на работилницата е: продавање на закљано месо.

Фирмата ќе ја потпишува раководителот Ѓеорѓи Јованов Пеовски.

Од Советот за стопанство на НО на Малешевска околија — Пехчево, бр. 1539 од 20-VI-1952 год. II—52—1048

Врз основа дозволата од Поверен. за трговија на ОНО — Кочани, бр. 158/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 199/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија, Стоимен Д. Арсов, со седиште во село Блатец.

Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стоимен Д. Арсов.

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија, бр. 6053 од 22-VII-1952 год. II—55—1083

Врз основа дозволата од Поверен. за трговија на ОНО — Кочани, бр. 186/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 198/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија, Јордан Гаврилов Антов со седиште во село Блатец.

Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Гаврилов Антов.

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија, бр. 6032 од 21-VII-1952 год. II—55—1087

Врз основа дозволата од Поверен. за трговија на ОНО — Кочани, бр. 1058/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 200/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Иван Григоров Дичев со седиште во село Блатец.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Григоров Дичев.

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија, бр. 6052 од 22-VII-1952 год. II—55—1088

Врз основа дозволата од Поверен. за трговија на ОНО — Кочани бр. 687/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 197/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Јордан Ефтимов Спиоров, со седиште во село Блатец.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Ефтимов Спиоров.

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија, бр. 6051 од 22-VII-1952 год. II—55—1090

Врз основа дозволата од Поверен. за трговија на ОНО — Кочани, бр. 86/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 196/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Ѓеорѓи Јорданов Гаврилов со седиште во село Блатец.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓеорѓи Јорданов Гаврилов.

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија, бр. 6033 од 21-VII-1952 год. II—55—1091

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 5344/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 25, рег. бр. 25, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, Ангеле Стојанов Димоски, со седиште во Струга, ул. „Боро Шаин“ бр. 11.

Предмет на работата на дуќанот е: фурни-
ски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ан-
геле Стојанов Димоски.

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 5344 од 11-VII-1952 год.

II—54—1083

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија
бр. 7604/52 год., записан е во регистрот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 26,
рег. бр. 26, занаетчискиот дуќан под фирма: Вол-
но-влачар, Тоди Танасов Димитроски, со седиште
во Струга.

Предмет на работата на дуќанот е: волновла-
чарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот То-
ди Танасов Димитроски.

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 7604 од 22-VII-1952 год.

II—55—1099

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија
бр. 8207/52 год., записан е во регистрот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 28,
рег. бр. 28, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Ангеле И. Карадаковски, со седиште во
село Збажди.

Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ан-
геле И. Карадаковски.

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8207 од 25-VII-1952 год.

II—55—1100

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија
бр. 5340/52 год., записан е во регистрот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 27,
рег. бр. 27, занаетчискиот дуќан под фирма: Ко-
лароковач, Стојмир Ц. Цветановски со седиште
во Струга.

Предмет на работата на дуќанот е: коларо-
ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стој-
мир Ц. Цветановски.

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 5340 од 22-VII-1952 год.

II—55—1101

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија
бр. 8244/52 год., записан е во регистрот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 29,
рег. бр. 29, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Ванчо Никодинов Наумовски со седи-
ште во село Сливово.

Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ван-
чо Никодинов Наумовски.

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8244 од 1-VIII-1952 год.

II—56—1108

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија

бр. 8292/52 год., записан е во регистрот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 30,
рег. бр. 30, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Пашо Демироски Леша со седиште во
село Радолиште.

Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Па-
шо Демироски Леша.

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8292 од 1-VIII-1952 год.

II—56—1109

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија
бр. 8293/52 год., записан е во регистрот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 31,
рег. бр. 31, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Илија Ангелов Пумпалоски со седиште
во село Велгошти.

Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Или-
ја Ангелов Пумпалоски.

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8293 од 1-VIII-1952 год.

II—56—1110

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија
бр. 8294/52 год., записан е во регистрот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 32,
рег. бр. 32, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Азис Рифата Селмани со седиште во
село Радолишта.

Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Азис
Рифата Селмани.

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8294 од 1-VIII-1952 год.

II—56—1111

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија
бр. 8389/52 год., записан е во регистрот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 33,
рег. бр. 33, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Ламбе Настев Пердулоски, со седиште
во село Велгошти.

Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лам-
бе Настев Пердулоски.

Од Советот за стопанство на НО на Охрид-
ска околија, бр. 8389 од 1-VIII-1952 год.

II—56—1112

Врз основа дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на Охридска околија
бр. 8391/52 год., записан е во регистрот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 34,
рег. бр. 34, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-
деничар, Насте Ефтимов Шапкаровски со седи-
ште во село Велгошти.

Предмет на работата на дуќанот е: водени-
чарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот На-
сте Ефтимов Шапкаровски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија бр. 8391 од 1-VIII-1952 год.

II—56—1113

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8422/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 35, рег. бр. 35, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Ставре Василев Шикоски, со седиште во село Велгошти.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ставре Василев Шикоски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8422 од 1-VIII-1952 год.

II—56—1114

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8432/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 36, рег. бр. 36, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Вангел Шикоски, со седиште во село Велгошти.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел Шикоски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8432 од 1-VIII-1952 год.

II—56—1115

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8433/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 37, рег. бр. 37, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Коле Јакимов Шапкарски, со седиште во село Велгошти.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коле Јакимов Шапкарски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8433 од 1-VIII-1952 год.

II—56—1116

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8435/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 38, рег. бр. 38, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Стеван Николов Горески, со седиште во село Велгошти.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот: Стеван Николов Горески.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8435 од 1-VIII-1952 год.

II—56—1117

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8446/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 39, рег. бр. 39, занаетчискиот дуќан под фирма: Во-

деничар, Угрин Ристов Секулоски, со седиште во село Велгошти.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Угрин Ристов Секулоски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8446 од 1-VIII-1952 год.

II—56—1118

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8472/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 40, рег. бр. 40, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Нијаз Камилев Цемајловски, со седиште во село Делогожда.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нијаз Камилев Цемајловски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8472 од 1-VIII-1952 год.

II—56—1119

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8473/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 41, рег. бр. 41, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Кирил Стојанов Маркулески, со седиште во село Велгошти.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Стојанов Маркулески.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8473 од 1-VIII-1952 год.

II—56—1120

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8474/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 42, рег. бр. 42, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Ламбе К. Шапкарски, со седиште во село Велгошти.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ламбе К. Шапкарски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8474 од 1-VIII-1952 год.

II—56—1121

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8499/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 43, рег. бр. 43, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Петре Ламбев Трајчески, со седиште во село Рамне.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петре Ламбев Трајчески.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8499 од 1-VIII-1952 год.

II—56—1112

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8500/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 44, рег. бр. 44, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Круме Стојанов Ристески, со седиште во село Рамне.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Круме Стојанов Ристески.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8500 од 1-VIII-1952 год.

II—56—1123

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8504/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 45, рег. бр. 45, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Јанче Спиrow Пумпалоски, со седиште во село Велгошти.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јанче Спиrow Пумпалоски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија бр. 8503 од 1-VIII-1952 год.

II—56—1124

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 5803/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 46, рег. бр. 46, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Стефан Митрев Мечески, со седиште во село Велгошти.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стефан Митрев Мечески.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8504 од 1-VIII-1952 год.

II—56—1125

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8506/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 47, рег. бр. 47, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Насте Трајчев Гогачески, со седиште во село Скрбатно.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Насте Трајчев Гогачески.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8506 од 1-VIII-1952 год.

II—57—1126

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8654/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 48, рег. бр. 48, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Никола Јованов Макачоски, со седиште во село Пештани.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Јованов Макачоски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 6854 од 4-VIII-1952 год.

II—57—1127

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8518/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 49, рег. бр. 49, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Јонче Василев Шикоски, со седиште во село Велгошти.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јонче Василев Шикоски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8518 од 4-VIII-1952 год.

II—57—1128

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8680/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 50, рег. бр. 50, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Марко С. Мургоски, со седиште во село Луково.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Марко С. Мургоски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8680 од 4-VIII-1952 год.

II—57—1129

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8548/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 51, рег. бр. 51, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Милош Петров Бадалоски, со седиште во село Октиси.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милош Петров Бадалоски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8548 од 4-VIII-1952 год.

II—57—1130

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8547/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 52, рег. бр. 52, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Јован С. Чочороски, со седиште во село Вевчани.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован С. Чочороски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8547 од 4-VIII-1952 год.

II—57—1131

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8546/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 53, рег. бр. 53, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Коста Стојчев Костојчиновски со седиште во село Вевчани.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Стојчев Костојчиновски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8546 од 4-VIII-1952 год.

II—57—1132

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8545/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 54, рег. бр. 54, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Ламбе Ангелов Шикоски, со седиште во село Октиси.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ламбе Ангелов Шикоски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8545 од 4-VIII-1952 год.

II—57—1133

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8484/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 55, рег. бр. 55, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Пајаз Алија Халил, со седиште во село Велгошти.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пајаз Алија Халил.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8484 од 4-VIII-1952 год.

II—57—1134

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8505/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 56, рег. бр. 56, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Димко Ставрев Чингоски со седиште во село Велгошти.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко Ставрев Чинговски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8505 од 4-VIII-1952 год.

II—57—1135

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8600/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 57, рег. бр. 57, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Арслан Алија Махмуд, со седиште во село Радолишта.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Арслан Алија Махмуд.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8600 од 4-VIII-1952 год.

II—57—1136

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8598/52 год., записан е во регистрот на за-

наетчиските дуќани и работилници на страна 58, рег. бр. 58, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Климе Јакимов Шапкароски, со седиште во село Велгошти.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Климе Јакимов Шапкароски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8598 од 4-VIII-1952 год.

II—57—1137

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8602/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 59, рег. бр. 59, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Алил Џезаиров Клења, со седиште во село Радолишта.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алил Џезаири Клења.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8602 од 4-VIII-1952 год.

II—57—1138

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8599/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 60, рег. бр. 60, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Рамиш Шакир, со седиште во село Џебин.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамиш Шакир.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8599 од 4-VIII-1952 год.

II—58—1148

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8622/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 61, рег. бр. 61, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Стојан Димов Кочоски, со седиште во село Вевчани.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Димов Кочоски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8622 од 4-VIII-1952 год.

II—58—1149

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8611/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 62, рег. бр. 62, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Науме Костов Дукоски, со седиште во село Збажди.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Науме Костов Дукоски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8611 од 4-VIII-1952 год.

II—58—1150

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните изгубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

- Шоферска книшка рег. бр. 4195/9, издадена од Сообраќајни отсек во Скопје на Цумин Павле Стјепан, ул. „Стевана Сремца“ бр. 9 — Лесковец (2430)
- Шоферска книшка бр. 6675/477 издадена од Сообраќајни отсек во Скопје на Цветан С. Милошевски, ул. „Милован Ѓилас“ бр. 60 — Битола (2431)
- Индекс и студентска легитимација издадени од Економски факултет во Белград през 1946 год. на Јанко Г. Важдавела — Крушево (2431)
- Шоферска исправа бр. 49 издадена од Сообраќајни отсек во Приштина на Спасоје Вучелиќ — Скопје (2433)
- Возачки документи на Душан Марковски, од село Вардино — Слепче (2522)
- Диплома за завршено Авто-механичко школо во Скопје, издадена од Авто-механичко школо — Скопје през 1950 год. на Димче Панев, од село Д. Балван (2525)
- Уверење за положен стручен испит за ложаќ, издадено од Ложилница-Испостава во Кичево на Раим Феим Балажи, од село Србица — Кичевско (2527)
- Свидетелство за завршен I-клас Ветеринарен техникум во Скопје на Благоја М. Гроздановски, од село Меглинци — Битолско (2529)
- Дозвола за носење на оружје под бр. 118 издадена од ПВР на Народниот одбор на Скопска околија на Илија Јорданов Трипуновски, од село Илинден — Скопско (2531)
- Колска книшка и шоферска книшка издадени од Сообраќајни отсек во Скопје на Киро Јорданов Павловски, Скопје (2532)
- Дозвола серија I. А. бр. 70600 (купон) издадена од Советот за пољопривреда и шумарство на Владата на ФНРЈ на 200 кгр. бензин за Факултетско стопанство „Лисенко“ во село Трубареве — Скопско (2533)
- Работничка книшка и шоферска потврда на Јаја Абедин Умер, ул. „Белградска“ бр. 112 — Тетово (2573)
- Воена букваца, издадена од Воени отсек во Куманово на Тодор Станојков, од село Дејловце — Кумановско (2528)
- Воена книшка, издадена од Воени отсек — Куманово на Раим Феим Балажи, од село Србица — Кичевско (2526)
- Воена книшка издадена од Воени отсек — Скопје на Димко Шишкоски, од село Мирковци — Скопско (2524)
- Воена букваца издадена од Воени отсек — Тетово на Столе Геров Антовски, од село Ратае — Тетовско (2523)
- Воена букваца, издадена од I-Тенковска бригада Врктника — Трст — Словенија на Спасоје Вучелиќ — Скопје (2432)
- Огревна книшка бр. 2184, I-класа на Лазар Размовски В. П. 5912 — Куманово (2534)

ЛИЧНИ КАРТИ

- Лична карта рег. бр. 148, серија бр. 010898, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Стојка Геракова, Млин „Куманово“ — Скопје (2530)
- Лична карта рег. бр. 31562, серија „Р“ 00023331, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Тефик Ибраим Таипи, ул. „58“ бр. 39 — Скопје (2545)
- Лична карта рег. бр. 81881, серија бр. 0057894, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Феим Али Мусли, ул. „153“ бр. 27 — Скопје (2553)
- Лична карта рег. бр. 54732, серија бр. 0038819, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Али Исмаил Мемич, ул. „192“ бр. 51 — Скопје (2554)
- Лична карта рег. бр. 32839, серија „Р“ 0022944, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Давид Денчо Филповиќ, ул. „224а“ бр. 28 — Скопје (2555)
- Лична карта рег. бр. 57490, серија бр. 0043241, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Живка Тодор (Стојановиќ) Вујичиќ, ул. „127“ бр. 108 — Скопје (2556)
- Лична карта рег. бр. 81462, серија бр. 0054793, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Гроздана Стојко (Тра-

- јанова) Несторова, Фабрика „Вардар“ циглана — Скопје (2557)
- Лична карта рег. бр. 15517, серија „Р“ 0013967, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Александар Паунов Николовски, ул. „Енгелсова“ бр. 30 — Скопје (2558)
- Лична карта рег. бр. 10441, серија „Р“ 0012749, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Гонца Ѓорѓе (Попова) Стефанова, ул. „78“ бр. 124 — Скопје (2559)
- Лична карта рег. бр. 31696, серија „Р“ 0027491, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Благородна Лазо (Стојанова) Радовиќ, ул. „304“ бр. 4 — Скопје (2560)
- Лична карта рег. бр. 37899, серија „Р“ 0033607, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Благоја Младенов Марковиќ, населба „Орце Николов“ II/2 стан — Скопје (2561)
- Лична карта рег. бр. 10988, серија „Р“ 0586998, издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Живко Спасев Поповски, од село Бразда — Скопско (2562)
- Лична карта рег. бр. 14982, серија „Р“ 0591492, издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Панко Петрушев Јовановски, од село Усје — Скопско (2591)
- Лична карта рег. бр. 4578, серија бр. 0125620, издадена од ПВР на ОНО — Делчево на Сулиман Усеинов Алиманов, од село Вирче — Делчево (2371)
- Лична карта рег. бр. 13509, серија бр. 0118319, издадена од ПВР на ОНО — Дебар на Вејбије Арифа Ваити Мурати, од село Врбјани — Дебарско (2535)
- Лична карта рег. бр. 6006, серија бр. 0267600, издадена од ПВР на ОНО — Демир Хисар на Милан Стојков Димоски, с. М. Илино — Битолско (2572)
- Лична карта рег. бр. 2901, серија бр. 0095611, издадена од ПВР на ОНО Крива Паланка на Насе Стојанов Николов, од село Луке — Кривопаланачко (5274)
- Лична карта рег. бр. 4525, серија бр. 0400035, издадена од ПВР на ОНО Штип на Ѓошо Конев Бошков, од село Пестришино — Овчеполско (2575)
- Лична карта рег. бр. 1912, серија „Р“ 0377794, издадена од ПВР на ОНО Кочани на Ѓорѓи Маидо Коринети, ул. „Раде Михајлов“ бр. 3 — Кочани (2576)
- Лична карта рег. бр. 7925, серија „Р“ 0650201, издадена од ПВР на ОНО Кратово на Стојна Костадин (Јованова) Бошкова, од село Димонци — Кумановско (2577)
- Лична карта рег. бр. 1550, серија „Р“ 0646056, издадена од ПВР на ОНО Кратово на Борика Станојко (Стојанова) Димитрова, од село Опила — Кр. Паланачко (2578)
- Лична карта рег. бр. 1551, серија „Р“ 0646057, издадена од ПВР на ОНО Кратово на Коце Андонов Димитров, од село Опила — Кривопаланачко (2579)
- Лична карта рег. бр. 789, серија „Р“ 0644599, издадена од ПВР на ОНО Кратово на Трајко Станојко Ѓордев, од село Тур. Рудари — Кочанско (2580)
- Лична карта рег. бр. 2070, издадена од ПВР на ОНО Прилеп на Абедин Асана Усеиноски, од село Канатларци — Прилепско (2481)
- Лична карта рег. бр. 5368, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Коста Неделко Гусаќоски, од село М. Коњари — Прилепско (2582)
- Лична карта рег. бр. 2736, серија бр. 0146894 издадена од ПВР на ГНО Прилеп на Кирко Атанас Димоски, ул. „210“ бр. 36 — Прилеп (2583)
- Лична карта рег. бр. 4875, серија бр. 0149187, издадена од ПВР на ГНО Прилеп на Нуредин Р. Нурединоски, ул. „Борка Талески“ бр. 236 — Прилеп (2584)
- Лична карта рег. бр. 2655, серија бр. 0146659, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Ѓорѓи Д. Илиески, од село Варош — Прилепско (2585)
- Лична карта рег. бр. 5238, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Петре А. Спасевски, од село Г. Коњари — Прилепско (2586)
- Лична карта рег. бр. 4441, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Стаменко Д. Кузмановски, од село Долгаец — Прилепско (2587)
- Лична карта рег. бр. 5451, серија бр. 0149835, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Благоја С. Маровски, ул. „150“ бр. 42 — Прилеп (2588)

Излезе од печат

ЗБИРКА ЗАКОНИ ЗА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ

во која се објавени:

Законот за народните одбори на општините;

Законот за народните одбори на градовите и градските општини;

Законот за народните одбори на околиците;

Законот за избор и опозив одборници на народните одбори.

Освен тоа Збирката го содржи и експозето од другарот Никола Минчев, претседател на Советот за законодавство и изградба на народната власт, одржано во Народното собрание во врска со овие закони.

Порачки се примаат преку администрацијата на „Службен весник на НРМ“, а уплатата се врши на текущата сметка 801-901702.

Цена 105 динари.

Лична карта рег. бр. 13591, серија бр. 0118301, издадена од ПВР на ОНО — Дебар на Ферице Шефи (Идризи) Мурати, од село Врбјани — Дебарско (2536)

Лична карта рег. бр. 9583, серија „Р“ 0386193, издадена од ПВР на ОНО — Кочани на Али Шефки Алиов, од село Градец — Кочанско (2537)

Лична карта рег. бр. 2336, серија „Р“ 0290809, издадена од ПВР на ГНО — Штип на Алекс Д. Парчаклиев, ул. „Вита Поп Јорданова“ бр. 40 — Штип (2538)

Лична карта рег. бр. 13023, серија бр. 0503780, издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Коса Велковиќ, од село Пепелиште — Тиквешко (2539)

Лична карта рег. бр. 2281, серија бр. 0491483, издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Божин Герасимов. Миленковиќ, од село Пепелиште — Тиквешко (2540)

Лична карта рег. бр. 9254, серија бр. 0349764, издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Петре Андов Арсов, од село Лугунци — Титоввешко (2541)

Лична карта рег. бр. 8219, серија бр. 0348729, издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Незир Шакиров Синанов, од с. Горно Јаболчиште — Титоввешко (2542)

Лична карта рег. бр. 13813, издадена од ПВР на ОНО — Битола на Благоја Петров Попоски, од село Иваневци — Битолско (2543)

Лична карта рег. бр. 8829, серија бр. 0064539, издадена од ПВР на ОНО — Крива Паланка на Заре Станиславов Ристовски, од село Подржикоњ — Кривопаланачко (2544)

Лична карта рег. бр. 49, серија бр. 0016755, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Митре Јован Ушковски, од село Врпско — Прилепско (2546)

Лична карта рег. бр. 10401, серија бр. 0155600, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Илија К. Димески, ул. „Пецо Крстески“ бр. 5 — Прилеп (2547)

Лична карта рег. бр. 12420, серија „Г“ 0045131, издадена од ПВР на ОНО — Струга на Јонус Ракипов Османовски, од село Оксиси — Охридско (2548)

Лична карта рег. бр. 3109, серија „Р“ 0212735, издадена од ПВР на ГНО — Охрид на Абдула Бајтијар Рамадан, ул. „Даме Груев“ бр. 157 — Охрид (2549)

Лична карта рег. бр. 10746, серија „Г“ 0043457, издадена од ПВР на ОНО — Струга на Мате Симонов Лечовски, од село Присовјани — Охридско (2550)

Лична карта рег. бр. 589, серија „Р“ 0541505, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Наце Кузмана Алексовски, од село Бајловце — Кумановско (2551)

Лична карта рег. бр. 6677, серија бр. 00668497, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Борис Петров Ацевски, од село Теарце — Тетовско (2552)

Лична карта рег. бр. 1368, серија „Р“ 226378, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Спасе Миладинов Црниноски, од село Велмеј — Охридско (2563)

Лична карта рег. бр. 17438, серија бр. 0714048, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Велизар К. Божиновски, од село Дуф — Гостиварско (2564)

Лична карта рег. бр. 2205, серија бр. 0698715, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Халим Имеров Илјази, ул. „18 ноември“ бр. 38 — Гостивар (2565)

Лична карта рег. бр. 11294, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Ремзи Лиманов Шабани, од село Врапчишта — Гостиварско (2566)

Лична карта рег. бр. 6835, серија бр. 0099545, издадена од ПВР на ОНО — Крива Паланка на Страхил Иван Копевски, од село Страцин — Кумановско (2567)

Лична карта рег. бр. 18783, серија бр. 0679628, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Радич Васов Тасевски, од село Раотинце — Тетовско (2568)

Лична карта рег. бр. 5045, серија бр. 0667174, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Нуриман Дервиш Јашари, од село Гајре — Тетовско (2569)

Лична карта рег. бр. 17468, серија бр. 0714078, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Идрис Мемедов Рустеми, од село Калиште — Гостиварско (2570)

Лична карта рег. бр. 15388, серија бр. 0711898, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Абдула Ибрахимов Салији, од село Трново — Гостиварско (2571)

ЛИКВИДАЦИИ

Со решение на Владата на НРМ бр. 1617 од 15-IX-1952 год. Шумското стопанство „Нице“ — Битола од 30-IX-1952 год. ставено е во ликвидација.

Се покануваат сите должници да ги измират своите долгови, а поверителите своите барања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. После таа дата нема да се признаваат никакви барања, а за исправна ќе се смета состојбата по книгите на претпријатието.

II—14—261

Од Ликвидационата комисија

Со решение на Владата на НРМ бр. 1617 од 15-IX-1952 год. Претпријатието за подигање на полезащитни шумски појаси „Битолско поле“ — Битола од 30-IX-1952 год. ставено е во ликвидација.

Се покануваат сите должници да ги измират своите долгови, а поверителите своите барања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. После таа дата нема да се признаваат никакви барања, а за исправна ќе се смета состојбата по книгите на истото.

II—14—259

Од Ликвидационата комисија

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
102. Уредба за оснивање Завод за водостопанство	281
103. Правилник за држење и попуа на сански кози	281
104. Тарифа за превоз на патници и багаж во меѓумесниот автобуски сообраќај на територијата на Народна Република Македонија	282
105. Решение за оснивање и работата на Друштвото на архитектите на Народна Република Македонија — Скопје	285
106. Решение за оснивање и работата на Друштвото на средните медицински кадри на Народна Република Македонија — Скопје	285